

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА
(за периодот декември 2021-декември 2022 година)

Јануари 2022 – започнати два Еразмус плус проекти: „Инклузија преку социјални вештини за учениците со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост“ и „Достапно дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост: иновативни решенија и подобрување на компетенциите на едукаторите“.

Пет младинци преку МНЗА ја посетија Малта преку проектот „Пријателски места за аутизам“.

Февруари-декември 2022 одржани 9 вебинари со светските експерти за аутизмот: проф. д-р Ричард Милс, проф. д-р Мајкл Фицџералд, д-р Џеки Ештон Смит, вонр. проф. Минди Шјатхауер, доц. д-р Никол Хендрикс, проф. д-р Џејн Меккарти, проф. д-р Роберт Хендрен, проф. д-р Марвин Натович, вонр. проф. Харланд Винтер. Последните три во кооргинација со Институтот за истражување на аутизмот од САД.

Март-април 2022 – МНЗА реализираше 4 младински хабови во рамките на проектот: „Пријателски места за аутизам“ на Филозофскиот факултет во Скопје и во Прилеп. Хабовите ги спроведоа Весна Филиповска, Андреа Ивановска, Емилија Трампевска и м-р Антонио Коцески.

Април 2022 – одржана интернет кампања по повод 2 април, светскиот ден на аутизмот, заедно со Аутизам Европа.

8 април 2022 – проф. д-р Владимир Трајковски предавач на стручниот собир во Словенија преку ЗУМ со темата: „Аутизам и музикотерапија“.

11 Мај 2022 – одржана промоција на проектот „Пријателски места за аутизам“ со 50-тина гости во Музејот на македонската борба“. Предавачи: проф. д-р Владимир Трајковски, м-р Ивана Василевска Петровска, Весна Филиповска

Април-мај 2022 – одржани два вебинари нашите професионалци во странство

13-15 јуни 2022 – МНЗА домаќин на 3-от состанок од ЛЕБЕЛ проектот што се одржа на Филозофскиот факултет во Скопје. Присутни 20-тина гости од Турција, Италија, Германија.

26-29 јуни 2022 – прв состанок од проектот „Инклузија преку социјални вештини за учениците со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост“ одржан во ОУ „Милоје Павловиќ“ во Белград. Присутни од МНЗА: проф. д-р Владимир Трајковски, м-р Ивана Василевска Петровска. Направена студиска посета на неколку установи кои згрижуваат деца и лица со АСН.

Август 2022 – МНЗА станува соиздавач на списанието Journal of Health and Rehabilitation Sciences

12-13.09.2022 – МНЗА организатор на вториот онлајн проектен состанок „Достапно дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост: иновативни решенија и подобрување на компетенциите на едукаторите“.

23.09.2022 – МНЗА домаќин на 3 предавања од вонр. проф. д-р Јоана Косевска од Полска

5-7 октомври 2022 – м-р Ивана Василевска Петровска присуствува на четвртиот состанок од ЛЕБЕЛ проектот во Брисел.

25-27.11.2022 – проф. д-р Владимир Трајковски и Александра Карагирува присуствуваа на петтиот состанок од „ЛЕБЕЛ“ проектот во Есхишехир.

12.12.2022 – промоција на „ЛЕБЕЛ“ проектот на Филозофски факултет во Скопје. Присутни 41 гостин.

Од декември 2022-декември 2022 година објавени се 2 трудови во реномирани списанија:

1. Petrusheva KT, **Trajkovski EV**. The importance of early diagnosis of autism spectrum disorder for adequate treatment and rehabilitation in Macedonia. *Specijalna edukacija i rehabilitacija* 2022; 21(3): 163–176. <https://doi.org/10.5937/specedreh21-36888>.
2. **Trajkovski V**. Supporting pupils with autism spectrum disorder in educational settings. In: Angeloska Galevska N, Tomevska Ilievska B, Janevska M, Bugariska B, editors. Conference Proceedings International Scientific Conference: 75th Anniversary of the Institute of Pedagogy – Educational Challenges and Future Prospects, 2022 May 16-18; Ohrid: Faculty of Philosophy; c2022. 574-580.

Претседател на МНЗА,
Проф. д-р Владимир Трајковски